

Врз основа на член 8 став 1 точка 1, член 20, 21 и 22 од Уставот на Република Македонија („Службен Весник на РМ“ бр. 52/91), член 18 и 23 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ бр. 52/2010), и член 20 став 1 од Статутот на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ, Здружението ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ на седницата на Собранието одржана на 06.08.2011 го донесе следниот:

СТАТУТ

на Здружението ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Здружението ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ (во понатамошниот текст „ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ или Здружение) е невладина, непрофитна, независна и непартиска асоцијација на граѓани, заради вршење дејности и активности за промовирање и спроведување на хуманитарни активности на територијата на Република Македонија

Член 2

Граѓаните се здружуваат во ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ заради организирање, промовирање и спроведување на различни хуманитарни активности со цел прибирање на средства за поддршка на оние лица кои имаат потреба од хуманитарна помош.

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ ги продолжува активностите на интернет страницата www.donacii.mk како и помошните страници на социјалните мрежи (www.facebook.com/donacii, www.twitter.com/donacii, www.donacii.blog.mk, www.donacii.blog.com.mk) одржувани од сега веќе основачите на ова Здружение.

Член 3

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ своите цели, задачи и дејности ќе ги остварува во согласност со одредбите од Уставот на Република Македонија, законските норми кои ја регулираат материјата од оваа област и со овој Статут.

Член 4

Името на Здружението е: Здружение ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ.

Скратеното име е ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ.

Член 5

Седиштето на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ е во Прилеп на улица Крушевска број 21. ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ се организира да делува на подрачјето на Република Македонија.

Член 6

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ е правно лице.

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ има печат и амблем. Печатот е тркалезен и го содржи следниот текст: Здружение ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ Прилеп.

Амблемот на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ е во квадратен облик во кој се нацртани стилизирани две дланки а над нив стои стилизирана птица-гулаб.

Штембилот на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ е правоаголен со следниот текст:

„Здружение ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ Прилеп,

број _____

_____/___ година“

Член 7

Основачи на здружението ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ се:

- Александар Проданоски,
- Нада Јовческа,
- Здравко Јовчески,
- Ана Рулеска, и
- Јасмина Павлоска.

Правата и обврските на основачите се истоветни со правата и обврските на членовите на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ.

Член 8

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ со посебна одлука на Собранието може да развива различни облици на соработка со други организации од земјата и странство, кои имаат сродни програмски цели и да членува во нив.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ

Член 9

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ ги има следните цели:

- Да се собираат и објавуваат актуелни апели за помош на интернет страница, како и да се промовираат, прошируваат и споделуваат истите на популарни интернет страници за социјална интеракција,
- да се организираат манифестации, изложби, свирки и други настани со хуманитарен карактер од областа на културата и уметноста со цел прибирање на средства за помош и донирање на истите до соодветни групи на граѓани кои имаат потреба од нив (лица кои треба да се оперираат во странство, лица кои имаат потреба од средства за нивно лекување, болни деца, деца со посебни потреби, стари лица, болни лица, и други лица согласно хуманитарните критериуми)
- да се делува на проширување на свеста на граѓаните за важноста на хуманоста на луѓето.

Член 10

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ ги спроведува следните активности:

- одржување на веб страница за објавување на донации,
- одржување на фејсбук страница за промовирање на веб страницата и објавените апели за помош,

- одржување на твитер страница за промовирање на веб страницата и објавените апели за помош,
- отварање и одржување на профили на други страници за социјална интеракција за промовирање на веб страницата и објавените апели за помош,
- промовирање на здружението, веб страницата и фејсбук страницата за проширување на апелите,
- организирање на акции за собирање на облека, играчки, книги и други средства за донирање на болни деца и деца со посебни потреби,
- организирање на забави, свирки, изложби и други културно-уметнички манифестации од хуманитарен карактер,
- соработка со невладини организации, здруженија, стручни и научни организации, и фондации за спроведување на хуманитарни проекти,
- организирање посети на болни и изнемоштени лица од страна на членовите на здружението и сите заинтересирани граѓани,
- донирање на добиени средства на луѓе кои во апел објавиле дека имаат потреба од помош,
- организирање семинари, обуки и предавања од областа на хуманоста, етиката и моралот.

ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ

Член 11

Член на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ може да биде секој граѓанин –државјанин на Република Македонија кој доброволно ќе пристапи кон Здружението со давање на писмена изјава. Зачленувањето во ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ е бесплатно.

Зачленувањето во ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ се врши со пристапница. ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ за своите членови води регистар на членството, кој се ажурира еднаш годишно.

Член 12

Права и обврски на секој член во Здружението се:

- да учествува во работата на собранието на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ,
- да бира и да биде биран во органите на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ,
- да присуствува на состаноците на органите на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ,
- да предлага донесување одлуки и рамноправно да учествува во одлучувањето на истите,
- да земе конкретно учество во спроведувањето на програмата и активностите на Здружението,
- да биде информиран за работата на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ.

Член 13

Исклучувањето или престанокот на членството во ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ се остварува во следните случаи:

- кога член на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ делува спротивно на законските одредби или одредбите на овој Статут,
- кога член на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ не ги спроведува целите на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ и делува спротивно на нив.

Одлуката за исклучување или престанок ја донесува Собранието со двотретинско мнозинство.

Остварување на јавност во работата

Член 14

Работата на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ е јавна и транспарентна.

Јавноста и транспарентноста во работењето се обезбедува со редовно известување на членовите и пошироката јавност за работењето и активностите на здружението, со увид во спроведувањето на програмските задачи, со поднесување извештај за работа на органите и телата на Здружението, за материјално-финансиското работење и друго.

За информирање на членовите и пошироката јавност се користи директна комуникација со печатот, радиото, телевизијата, компјутерските технологии како и публикациите на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ.

Средства на здружението

Член 15

Здружението остварува средства од:

- донации,
- грантови,
- прилози,
- спонзорства,
- подароци (во пари, добра, имотни права),
- хонорари за соработка во публикации, истражувачки и други проекти,
- и на други со закон дозволени начини.

Средствата што ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ ги стекнува согласно овој член се сопственост на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ.

Член 16

За користењето и располагањето со средствата одлучуваат органите на Здружението, согласно надлежностите утврдени со овој Статут, кои преземаат мерки за економски целосообразно користење на средствата на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ.

Користењето и располагањето со средствата на Здружението добиени по основите од претходниот член се врши на начин утврден со овој Статут и останатите законски норми и акти на Здружението.

Член 17

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ донесува годишен финансиски план за приходите и расходите на Здружението.

Финансискиот план ги содржи приходите кои се стекнуваат по член 15 од овој Статут, како и расходите за спроведените активности, плати на вработените, материјалните трошоци за работа на Здружението како и за други расходи поврзано со работата на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ.

Органи за Здружението ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ

Член 18

Органи на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ се:

- Собрание, и
- Управен одбор,

Собрание

Член 19

Собранието на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ е највисок орган на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ и го сочинуваат сите членови на Здружението.

Собранието се составува по потреба, а најмалку еднаш годишно.

Седница на Собранието свикува претседателот на Управниот одбор врз основ на одлука на Управниот одбор, а во случај на негова спреченост член на Управниот одбор. Седница на Собранието се свикува и по предлог на 1/3 од вкупниот број на членови на Собранието.

Датумот на одржување на седница на Собранието се објавува во публикациите на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ или се испраќа на сите членови на адресата која ја доставиле до регистарот на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ најмалку 15 дена пред одржување на седницата.

Собранието полноправно одлучува доколку се присутни најмалку една половина од вкупниот број на членови. Доколку на седницата на Собранието не присуствуваат потребниот број на членови, тогаш заседанието се одложува за најмалку една (1) недела а најмногу за три (3) недели. Доколку и после овој период не се собере потребниот број на членови, тогаш Собранието работи со присутните членови.

Собранието по правило одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните членови.

Член 20

Собранието ги извршува следните задачи:

- Донесува статут, програма и други акти,
- усвојува годишен извештај, насоки и план за работа,

- усвојува завршна сметка и финансиски план,
- одлучува за здружување или разделување од друго здружение и за зачленување во сојузи и меѓународни организации,
- избира органи на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ,
- одлучува за престанок на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ со двотретинско мнозинство,
- одлучува за исклучување на член од ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ со двотретинско мнозинство,
- одлучува и за други прашања кои не се во надлежност на другите тела и органи на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ,
- врши и други работи согласност со овој Статут и општите акти на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ.

Член 21

Гласањето на седница на Собранието е јавно, доколку Собранието не одлучи поинаку.

Член 22

Од седницата на Собранието се води записник, кој се усвојува на првата следна седница на Собранието. Записникот го води избран записничар на седницата на Собранието. Записникот го потпишува претседавачот на Собранието на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ. Со Собранието претседава претседателот на Управниот Одбор.

Управен одбор

Член 23

Управниот Одбор (понатаму како УО) на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ брои четири (4) членови, од кои еден (1) претседател и двајца (3) членови.

Претседателот на УО на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ е истовремено претседател на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ. Претседателот на УО е истовремено и потписник на сметката на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ. Претседателот на УО на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ истовремено го преставува и застапува Здружението.

Член 24

Со седниците на УО раководи претседателот на УО.

УО одржува седници по потреба, а најмалку три (3) пати во годината. Членовите на УО мора да бидат известени за закажаните седници најмалку три (3) дена порано.

Член 25

Седница на УО свикува претседателот на УО или 2 членови на УО.

Во случај на спреченост или отсутност на Претседателот на УО, со седницата ќе раководи член на УО определен од страна на Претседателот.

УО може полноправно да работи и одлучува доколку на седницата се присутни најмалку тројца (3) членови а своите одлуки ги донесува со мнозинство гласови од вкупните членови.

Член 26

Секој член на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ има право да присуствува на седница на УО, а за неговото учество одлучува Управниот Одбор.

Член 27

Мандатот на претседателот на Управниот Одбор трае четири (4) години со можност за реизбор. Мандатот на членовите на Управниот одбор трае четири (4) години со можност за реизбор.

Член 28

Управниот одбор ги има следните права должности и одговорности:

- ги подготвува седниците на Собранието,
- ги изготвува нацрт Статутот и другите акти на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ што треба да ги донесе Собранието и предлага нивни измени и дополнувања,
- ги организира изборите на органите на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ,
- го утврдува годишниот план на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ во согласност со целите и активностите на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ,
- ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Собранието,
- се грижи за наменско користење и располагање со средствата и приходите,
- одговара за управување со имотот и средствата на здружението,
- го изготвува Годишниот извештај за работа и завршната сметка на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ,
- соработува и одржува контакти со други здруженија на граѓани и стручни организации во земјата и странство.

Член 29

Сите членови кои се избрани или назначени на некоја функција во ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ не примаат никаков финансиски надомест за нивниот ангажман освен рефундација на неопходни и оправдани трошоци направени како дел од активностите на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ.

Изборна процедура

Член 30

Најдоцна шест (6) месеци пред истекот на мандатот на тековниот Управен одбор, Собранието назначува Изборна комисија составена од најмалку два (2) а најмногу три (3) членови на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ со задача да ја спроведат изборната процедура за избор на членови на Управен одбор. Членовите на изборната комисија не се членови на тековниот Управен одбор

или Надзорен одбор. Најдоцна три (3) месеци пред истекот на мандатот на тековниот Управен Одбор, Изборната комисија објавува оглас за повик на кандидатури за членови на Управен одбор, во кој назначува дека Изборната комисија мора да ги прими кандидатурите најдоцна еден (1) месец по објавување на огласот, и дава упатства за нивната форма и адреса на која треба да се испратат.

Член 31

Членовите се кандидираат сами, поединечно за една позиција или како група за некои или сите позиции, со поднесување на имињата на кандидатите до Изборната комисија заедно со писмена потврда од секој кандидат за прифаќање на кандидатурата.

Член 32

Имињата на сите регуларно номинирани кандидати се наведуваат на гласачкото ливче по редослед определен со ждрепка од страна на Изборната комисија.

На гласачкото ливче Изборната комисија наведува кои кандидати настапуваат како група за некои или сите позиции.

Член 33

Секој кандидат или група кандидати може да назначи свој претставник кој ќе присуствува на броењето на гласовите.

Член 34

Гласањето за членовите на Управниот одбор може да се направи на седница на Собрание на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ или преку пошта преку испраќање на гласачки ливчиња со адресиран плик на сите членови на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ.

Бројот на членови кои се јавиле на гласањето не влијае на валидноста на резултатите од изборите.

Член 35

Најдоцна две (2) недели пред истекот на мандатот на тековниот Управен Одбор, Изборната комисија ги известува Управниот одбор и сите кандидати за бројот на гласови што ги добил секој кандидат.

Доколку од било кои причини новиот Управен одбор не е избран во предвидениот рок, тековниот Управен одбор ја извршува функцијата до изборот на нов Управен одбор.

Престанок на здружението

Член 36

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ престанува со работа по сила на закон или со одлука на Собранието, а во согласност со овој Статут.

ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ може да престане со работа:

- ако е донесена одлука на Собранието на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ со двотретинско мнозинство,
- ако бројот на членовите на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ се намали под бројот на членови основачи на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ,
- ако Уставниот суд на Република Македонија донесе одлука дека Програмата и Статутот на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ не се во согласност со Уставот на РМ,
- ако се утврди дека Здружението престанало со работа, и
- во други случаи определени со закон.

Член 37

Со престанување на работата на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ, целокупниот имот и средства што остануваат по намиравање на обврските се распределуваат согласно препораката за распределување донесена од страна на Управниот одбор.

Акти на Здружението

Член 38

Собранието на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ донесува Статут, правилници, одлуки, решенија и други акти.

Со правилници и одлуки се регулираат прашања за кои со закон или овој Статут е предвидено да се регулираат со општи акти.

Член 39

Собранието го изменува и дополнува Статутот и другите акти на Здружението.

Предлог за измени и дополнувања на Статутот може да поднесат најмалку пет членови на ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ или Управниот одбор.

Собранието го донесува статутот со двотретинско мнозинство од вкупниот број на членови.

Завршни одредби

Член 40

Овој Статут влегува во сила на денот на донесувањето од страна на Собранието.

Прилеп
06.08.2011 година

Претседател на Здружението

(Проданоски Александар)